



ЃОРЃИЈА - ЦОРЦ АТАНАСОСКИ,
сопственик на "Жито-Прилеп"

МОЖНОСТИ ЗА ПЕРСПЕКТИВА НА ПРИЛЕПСКАТА ФИРМА

Неодамна во нашата јавност проструи веста дека нов сопственик на "Жито-Прилеп" е истакнатиот македонски интернационален бизнисмен, Ѓорѓија - Цорц Атанасоски.

Во план е отворање нови производствени линии, дополнителни вработувања и зголемување на рентабилноста на фирмата, изјави за неделникот "Македонско сонце" господинот Атанасоски.

"По 6 месеци ќе ја реализираме стратегијата за идниот развој на фирмата преку реорганизација на севкупното производство на добиточна храна, како составен дел на "Жито-Прилеп" - потенцира Атанасоски.

Истакнатиот македонски бизнисмен од САД, Ѓорѓија - Цорц Атанасоски, стана нов газда на "Жито-Прилеп".

По 15 евра од акција во блок трансакцијата на Македонската берза тој купи 64.600 акции или 90 проценти од капиталот на фирмата за 970.000 евра. Со докупување на останатите акции, тој станува доминантен сопственик на сите 65.826 акции од околу 400 акционери на "Жито-Прилеп". Имотот на "Жито-Прилеп" е проценет на 3,5 милиони евра, а минатата година фирмата покажа загуба од 10.600.000 денари.

- "Наскоро ќе ја реализираме новата стратегија за идниот развој на фирмата - вели господинот Атанасоски - преку реорганизација на севкупното производство на добиточна храна, како составен дел на "Жито-Прилеп", чија производна линија ќе биде збогатена со

пекара, како и со модерно производство на сите видови слатки и бели печива".

Бизнисменот Атанасоски, кој веќе има неколку фирми во Македонија, се договорил со акционерите да купи околу 90 отсто од акциите, за што тие потпишале изјави за согласност за продажба. За 900.000 евра тие продаваат фабрика за производство на добиточна храна, големи силоси за чување пченица и пченично брашно.

Пред неколку недели непознат инвеститор барал да ги купи сите понудени акции на "Жито-Прилеп" по 10 евра. Во капиталот на претпријатието работниците учествуваат со околу 60 отсто, а пензионерите поседуваат 35 отсто. Во план е отворање нови производствени линии, дополнителни вработувања и зголемување на рентабилноста на фирмата.



Ѓорѓија - Цорц Атанасоски е еден од најуспешните македонски бизнисмени во САД и во светот. Во 1970 година заминува

за Америка (Њујорк) кај својот постар брат Јосиф. По само пет години тие формираат своја фирма која подоцна ќе прерасне во голема компанија. Денес седиштето на "Microflex" е во Ормонд Бич на Флорида, чиишто комплетно автоматизирани погони се сместени на повеќе од 16 000 метри квадратни. Врвниот квалитет на флексибилните метални производи ги задоволуваат потребите на светски познатите: Форд, Крајслер, Џенерал моторс, Џенерал електрик, НАСА и други фирми ширум светот. Неодамна е почната изградбата на нови производни погони во Америка. Наскоро господинот Атанасоски планира да го изгради и првиот погон во Македонија за да се задоволат потребите на земјите-членки на ЕУ, НАТО и на другите европски земји со производи од добро познатата и призната програма на "Microflex", потврдени со сертификати за стандардизација (ISO 9001). Со купувањето на "Жито-Прилеп" тој на дело ја докажа својата заинтересираност за инвестирање во Република Македонија.